

## НОВИ ИМПУЛСИ ВО СЗПМ

Во Република Македонија редовната исплата на пензии се одвива непречено. Во другите земји пензиите се крадат, а кај нас постојано растат. Така, просечната пензија е зголемена на **12.450 денари**, а соодносот на просечна плата со просечна пензија достигна **59,5 отсто**. Владата предвидува и во наредните четири години зголемување на пензиите за **вкупно за 21,5 отсто, или по 5 отсто годишно**.

**Драги Аргировски,**  
претседател на СЗПМ

Активноста на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија минатата година, според сите анализирани параметри, се смета за најуспешна во 68-годишната историја на оваа најмногубројна невладини, неполитичка и мултиетничка организација. Педесет и седумте здруженија на пензионери-членки на сојузот, формирани во сите краеве на нашата земја, дејствуваат сплотено, единствено и транспарентно, со очигледни резултати на работата, а во интерес на севкупната пензионерска популација во нашата земја. За таа цел Националната стратегија за стари лица на Владата на РМ за Сојузот е поттикнувачка и им дава нови импулси на здруженијата и на сојузот во целина.

Позитивниот тренд на активностите од минатата година интензивно продолжи во 2014 година. Во првите месеци од годинава СЗПМ успешно ја организира Работилницата за информирање и за едукација на дописничката мрежа на СЗПМ на која можат да ѝ позавидат и некои новинарски и ТВ-куќи. На работилницата беше истакната важноста за точно и навремено информирање за пензионерската проблематика на сегашните и идни пензионери, но и на целокупната јавност. Во 2014-та, која пензионерите ја прогласија за Година на солидарноста, во ЗП-Горче Петров се пристапи кон пилот-проект за изработка на социјална пензионерска карта, а понатаму, постапно, таа ќе се спроведе во сите здруженија, секако, доколку за тоа се обезбедат потребни материјални средства. Социјалната карта е важен социјален документ, со податоци што ќе помогнат во согледување на потребите и на разни облици за помош на пензионерите во развојот на социјално-хуманитарните цели и задачи. Во овој период се одржаа и неколку значајни собири и дружења. Така, здруженијата на пензионерите од Велес, Кавадарци, Пробиштип и од Винаца беа достоинствени организатори на пензионерските манифестации „Блакцата на баба“, „Бабините зелници“ и „Томина недела“, како и на одбележувањето на Свети Трифун. Овие дружења ги карактеризираше успешно негување на

# Националната стратегија за стари лица е поттикнувачка и остварлива

традициите, масовноста и спомените и пријателствата за незаборав. Неодамна Здружението на пензионерите на Тетово беше многу успешен домаќин на првата мултиетничка средба на пензионерите од Македонија. Во ресторанот „Арена“ над 600 пензионери од речиси сите здруженија во нашата земја се дружеа, спријателуваа и разонодуваа повеќе од пет часа. Беше големо задоволство и вистинско уживање да се биде меѓу пензионерите од сите етнички заедници, кои ги играа еден до друг македонското, албанското, турското, српското, ромското и влашкото оро.

## АКТИВНОСТИ ВО ДУХОТ НА СТРАТЕГИЈАТА

Во организација на СЗПМ, на 3, 9 и 11 мај во Берово, Свети Николе и во Струга се одржаа 12-те по ред регионални ревији на песна, музика и игри, а денес е во тек регионалната ревија што се одржува во Неготино. На 20 мај ќе се одржи во Скопје, во Домот на АРМ, каде што домаќин ќе биде ЗП „Солидарност-Аеродром“, и на 22 мај во Горче Петров. Најдобрите и најподготвените на 10 јуни во Универзална сала во Скопје ќе настапат на Републичката ревија на песни, музика и игри. Притоа, пензионерите уште еднаш ќе покажат како се чуват од заборав фолклорот, обичаите и идентитетот. Поради својот квалитет оваа пензионерска културна манифестација од Министерството за култура и оваа година е прогласена за манифестација на културата од посебен државен интерес. Истовремено, речиси во сите здруженија на пензионери-членки на СЗПМ почнаа и подготовките за Осмите регионални пензионерски спортски натпревари. Домаќини на регионалните спортски игри во текот на мај и јуни ќе бидат здруженијата на пензионерите од Свети Николе, ОВР-Скопје, Бутел-Скопје, Злетово, Богданци, Берово, Македонски Брод и од Крушево. Истовремено во Тетово почнаа подготовките за 19-тите Републички пензионерски спортски натпревари што во градот под Шара ќе се одржат на 6 септември.

## ВО ФОКУСОТ И ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ

Во овој период се одржаа и отчетни седници на здруженијата на пензионерите, на кои се разгледани годишните сметки и утврдени се и потврдени заедничките цели. Собранието на СЗПМ речиси едногласно ја усвои и Одлуката за единствени критериуми за материјално-финансиско работење на здруженијата и на сојузот. Притоа, уште еднаш се покажа решителноста на органите на СЗПМ во остварување на програмските задачи во интерес на сите пензионери. Во првите месеци од годинава продолжи континуираната соработка со Министерството за труд и социјална поли-



тика и со Фондот на ПИОМ. Како резултат на тоа продолжи успешното реализирање на проектот за бањско-климатска рекреација на пензионерите, така што, покрај досегашните 22.000 пензионери, оваа бесплатна услуга годинава ја користат нови 5.500 корисници на пониска пензија. Во Република Македонија редовната исплата на пензии веќе станува традиција. Еве илустративна споредба: во Србија, иако трошоците за живот се значително зголемени, сите пензии се намалуваат за 10 проценти, додека кај нас пензиите на сите корисници од февруари, со буџетски средства, се зголемени за 600 денари, или вкупно за 5 отсто. Со тоа просечната пензија се зголеми на 12.450 денари, а соодносот на просечна плата со просечна пензија се покачи на 59,5 отсто. Владата предвидува и во наредните четири години зголемување на пензиите за вкупно за 21,5 отсто, или по 5 отсто годишно.

Во последните неколку месеци продолжи и намалувањето на цените на над 3.000 лека, а во рамките на активностите што заеднички ги организираат СЗПМ и Фондот за здравствено осигурување во десетина града се одржа Работилници за информирање и едукација за подобро здравје на пензионерите. Со реализација на голем број реформи во здравствениот сектор, почнатата реконструкција на болниците во повеќе градови и набавената нова современа опрема, отворањето амбуланти во рурални подрачја од примарна здравствена заштита и друго се придонесува севкупно подобрување на квалитетот на системот на здравствена заштита, што е од голем интерес и за пензионерска-

та популација. Голем дел пензионери што имаат потпросечна пензија користат бесплатно болничко лекување, а се планира и обезбедување бесплатни здравствени прегледи.

## АНАЛИЗА И ОДГОВОРЕН ПРИСТАП КОН СЕКОЕ ПРАШАЊЕ

Сите овие постигнувања и задачи произлегуваат и од европскиот концепт на Националната стратегија за 2010-2020 година за стари лица, информација за стратегијата со Оперативниот план за 2014 година што ја подготви и ја предложи Министерството за труд и социјална политика, а Владата ја разгледа на седницата одржана на 8 април годинава. Концептот на оваа значајна стратегија подразбира одговорен пристап за секое прашање во интерес на подобрување на социоекономскиот статус и квалитет на животот на пензионерите и старите луѓе. Оттаму, Оперативниот план за 2014 година за спроведување на стратегијата претставува сеопфатен документ со јасно дефинирани конкретни активности и мерки, поради што се бара целосна соработка меѓу министерствата и институциите во системот, на државните институции и помеѓу државната и локалната власт и невладините организации. Во Оперативниот план како стратесиска цел за интеграција на старите лица во сите сфери на општествениот живот се нагласува и потребата од донесување закон за пензионерско организирање во Република Македонија, а со тоа и усогласување на актите на СЗПМ и на здруженијата. Најавена е и потребата од подготовка на нова спогод-

ба за соработка меѓу СЗПМ и Фондот на ПИОМ. Со Оперативниот план се предвидува зголемување на капацитетите за институционално сместување стари лица со привлекување инвестиции преку јавно-приватно партнерство од меѓународни и домашни инвеститори. Со средства обезбедени од ИПА-фондовите и други извори неодамна е завршена изградба на нов објект со најмодерни европски стандарди во Битола, државниот дом за стари лица „Сју Рајдер“. Планирана е изградба на домови за стари лица во Охрид, регионален пензионерски дом во Кочани, Штип, Сопиште кај Скопје, во Берово, Кавадарци и други.

Министерството за труд и социјална политика во соработка со единиците на локалната самоуправа и невладини организации континуирано работи на утврдување локации и објекти на територијата на РМ што можат да бидат искористени за отворање дневни центри и клубови за пензионери и други стари лица. Покрај дневните центри во скопските општини Центар, Чаир и Гази Баба, планирано е да се отворат и во населеното место Тимјаник кај Неготино, во општината Чешиново-Облешево, во Истибањи во општината Винаца, во Пробиштип и на други места. Како потреба се наложува и подобрување на условите за сместување во пензионерските домови и изградба на станови за непрофитно домување на пензионери. Годинава над десетина здруженијата на пензионерите што се членки на СЗПМ планираат да отворат нови клубови на пензионери. За подобрување на стандардот и на условите за живот на старите лица Владата планира и донесување одлука за воведување бесплатен викенд (петок, сабота и недела) еднаш во месецот превоз на стари лица во железничкиот сообраќај во Република Македонија, а во јавниот автобуски превоз во Скопје старите луѓе ќе имаат бесплатен превоз и во недела. Вакви активности се планира да се преземат и во другите општини во нашата земја.

## ПРЕСЕЛБА ВО НОВИ ПРОСТОРИИ

Во наредните два-три месеци се очекува СЗПМ да се пресели во нови простории на 10-от кат во МРТ, добиени од Владата на РМ за трајно користење без надомест. Секако, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија како најмногубројна асоцијација, која има околу 250.000 члена, е една од најактивните невладини организации што ја красат мултиетничкиот состав и соживотот. За тоа зборуваат фактите и резултатите, но и понатаму сојузот ќе се залага за реализација на планираното во Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, како и во Оперативниот план за 2014 година, сè со цел да се создадат што подобри услови за достоинствено, активно и здраво стареење, во духот на европските стандарди и препораки.



## ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА



## Потпишан меморандум за соработка со општината Охрид

Крсте Спасески

Во свечена атмосфера, а во присуство на членови на Советот на општината Охрид, пензионери и гости, деновиве во Охрид беше потпишан меморандум за соработка меѓу ЗП-Охрид и Дебрга и општината Охрид. Меморандумот за соработка го потпишаа заменик-градоначалникот на Охрид, Ангел Јанев, и претседателот на извршниот одбор на ЗП на Охрид и Дебрга, Ѓорѓи Трпчески.

- Во името на градоначалникот Никола Бакрачески и во мое име ве уверувам дека општината Охрид и Владата со ресорните министерства им посветуваат особено внимание на пензионерите и дека тоа го покажаа со реализирање повеќе проекти. Се надевам дека така ќе биде и во иднина, а меморандумов што го потпишавме ќе биде основа за продлабочување на заедничката соработка, која беше присутна и досега, но не со ваков интензитет - рече заменик-градоначалникот Ангел Јанев.

Претседателот на извршниот одбор на Здружението на пензионерите на

Охрид и Дебрга, Ѓорѓи Трпчески, истакна дека со потпишувањето на меморандумот за соработка прецизно се дефинираат проектите со кои ќе се подобрат економскиот, здравствениот и социјалниот статус на оваа категорија граѓани, кои во својот работен век придонеле многу во изградбата на општеството. Свесни сме дека меморандумот има тежина и одговорност и за општината Охрид и за нашето здружение. Ние, пензионерите, сме подготвени да се справиме со сите обврски за доследна примена на зацртаните одредби.

Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, претходно на работната средба со раководството на ЗП-Охрид и Дебрга потпишувањето на овој меморандум го поздравил и со задоволство истакнал дека тој претставува значаен документ, со кој од поблиску се дефинираат односите за соработка врз паритетна основа на активностите што се од заемен интерес. Меморандумот за соработка е јасен, концизен и прецизно дефиниран во однос на барањата и активностите што треба да ги исполнат

двете страни. Во нашата држава повеќе здруженија на пензионери веќе имаат потпишано спогодби за соработка со локалните самоуправи, но тоа треба да продолжи да се реализира со сите општини.

Инаку, во потпишаниот меморандум во Охрид како позначајни тежишни определби се истакнати овие проекти: изградба на дом за стари лица, бесплатен автобуски превоз на пензионерите од руралните средини барем еднаш неделно во пазарниот ден - понеделник, воведување медицинска патронажна служба во руралните средини каде што живеат пензионери во поодминати години, учество во проектот „Доживотно учење“, отворање клубови за дневен престој за пензионерите, обезбедување простории за активности, учество на пејачката група во културни и туристички манифестации од локален карактер и настапи во странство при промотивни приредби и саеми и промовирање на убавините на градот, како и други активности за подобар стандард и спокоен живот на охридските пензионери.

## БЕРОВО - РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

## Дружење за ведре и весела трета доба

Драги Ролевски

Писокот на зурлите и гајдите и ритмот на тапаните, кои се разлеаја минатиот викенд од изворот на Брегалница до нејзиниот слив во Вардар, го означил почетокот на 12-та Ревиија на песни, музика и игри, чиј главен организатор е Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Во рамките на оваа активност на сојузот се изведуваат шест ревији во шест региони, каде што домаќини се пензионерите од некое здружение од регионот-домаќин.

На финалната манифестација оние што се најдобри и најподготвени ќе настапат на Републичката ревија, која и оваа година ќе се одржи во Скопје, на 10 јуни во Универзалната сала.

### ДЕБИ-НАСТАП НА ПЕХЧЕВЦИ

Годинава први домаќини и координатори на регионална ревија беа пензионерите од ЗП-Берово, кои беа домаќини на своите колеги на шест

здруженија од источниот регион, и тоа: ЗП-Кочани, ЗП-Виница, ЗП-Делчево, ЗП-Пехчево, ЗП-Македонска Каменица и ЗП-Берово. На ревијата присуствуваа голем број пензионери и гости, меѓу кои беа и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на општината Берово, Драги Наџински, претседавачот на Советот на општината Берово, Јован Матеничарски, претседателот на ЗП-Берово, Љупчо Готовски, а ревијата за отворена ја прогласи потпретседателот на СЗПМ, Методија Тошевски.

Пензионерските КУД од Кочани, Виница, Делчево, Пехчево и од Берово ја прикажаа народната музичка традиција пред беровци и гостите што присуствуваа на манифестацијата. Стилизираните обичаи по различни поводи, песни и ора од различни краеве на регионот и слики од некогашниот општествен живот го збогатија културно-забавниот живот во општината Берово, па и пошироко. Особен впечаток кај публиката оставил пехчевските пензионери, кои годинава во



## ЗП-ПРИЛЕП

## Музиката како професија и семејна традиција

Кирил Ристевски

Името на Илија Јанчулески, професор, диригент, капелник на градскиот дувачки оркестар и активен музичар-тромбонист во Прилеп, веќе со години е поврзано со музиката. Иако е во осмата деценија од животот, има 77 години, а од 2001-та е во пензија, Илија Јанчулески е активен. Покрај на хармоника, свире и на тромбон, труба и други дувачки инструменти, а повеќе од 40 години е капелник на прилепскиот дувачки градски оркестар.

- Со музика се занимавам од мал, што се вели од кога знам за себе, од моите десет години, почнав да свирам на хармоника, потоа го посетував Нижното музичко училиште во Прилеп, па Учителска, односно Педагошка школа, каде што завршив музички оддел. Значи, ја завршив Педагошката академија и, се разбира, главен инструмент ми беше тромбонот, потоа цук-тромбонот - го започнавме нашиот разговор со овој познат прилепски музичар.

Без неа не можам, таа за мене е живот, исполнување, смирување, духовно задоволство, вели Јанчуле. По завршувањето на Педагошката академија работел како професор во Кривопа-



штани, а десет години бил професор по историја на музика во прилепската гимназија „Мирче Ацев“. Истовремено го формирал и мешовитиот мандолински оркестар, а кога работел во Нижното музичко училиште во Прилеп, и таму оформил мандолински и хармоникашки оркестар.

- Желба ми беше да диригирам со црковен хор и таа желба ми се оствари, диригирав со хорот во црквата „Свето Благовештение“, десетина години - вели тој.

Со своите хорови и оркестри има настапувано на повеќе манифестации во Македонија, за што има добиено по-

веќе награди.

- Посебно задоволство ми причини диригирањето со десет дувачки оркестри со по 20 учесници и хор во 1978 година во Центарот на Куманово. Тоа беше незаборавно. Наградите „13 Ноември“ и „9 Септември“ што ги добив ми значат многу - вели Јанчулески.

Свирел, диригирал и сè уште диригира. Во својата 77. година е капелник на прилепскиот дувачки оркестар, со кој настапувал на повеќе манифестации во градот и земјата, но многу му значи што неговата работа и музика се прифатени во семејството.

- Сопругата Надежда беше настав-

Иако е во осмата деценија од животот, Илија Јанчулески е сè уште активен, и покрај на хармоника, свире и на тромбон, труба и други дувачки инструменти, а повеќе од 40 години е капелник на прилепскиот дувачки градски оркестар

ничка по пијано, сега и таа е пензионерка. Традицијата ја продолжи и синот Оливер, кој аматерски свире на клавир и на хармоника, а и ќерката Анкица свире на клавир. Внукот Илчо е прва година на скопската музичка академија и свире на кларинет и на саксофон. Внуката Марија е втора година во Средното музичко училиште во Битола и со успех свире на виолина. Овие факти значат многу за човек што музиката ја има во гените. Тоа ми приредува особено задоволство. Сигурен сум дека и внукот и внуката професионално ќе се занимаваат со музика и дека ќе ја продолжат семејната традиција - истакнува видно задоволен секогаш скромниот Јанчуле.

## ЗП-ДЕМИР КАПИЈА



## Добра соработка со локалните власти

Мице Пашоевски

Деновиве претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, неколку часа престојуваше во Демир Капија, при што беше топло и срдечно пречекан од Благој Кавазовски, претседател на општинското здружение на пензионерите, и од членовите на извршниот одбор. За време на престојот претседателот Аргировски беше запознаен со досегашните и со планираните активности што произлегуваат од програмата за работа на ЗП за оваа година. Во полн ек се подготовките на натпреварувачите за Регионалните спортски игри во повеќе спортски дисциплини. Во разговорот Аргировски предложи здружението да формира пејачка и игроорна секција, која ќе го негува народниот македонски фолклор од подрачјето на општината Демир Капија, а со својата програма може да учествува на културните манифестации во општината, како и на регионал-



## СОБРАНИЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

# Поттик за поголеми успеси оваа година

Мендо Димовски

Собранието на Сојузот на ЗП на градот Скопје деновиве одржа отчетна седница за работата во 2013 година и донесе програма за работа и финансиски план за 2014 година. Претседателот на сојузот, д-р Крсте Ангеловски, во поздравното обраќање изрази особено задоволство и благодарност за присуството на гостите: министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, помошник-директорот во Фондот на ПИОМ, Трајко Премчески, и раководителот на скопската филијала Дејан Ѓорѓевски. Најпрво пред присутните се обрати министерот Диме Спасов, кој истакна дека грижата за стандардот на пензионерите е еден од врвните приоритети на Владата на РМ. Тој наброи повеќе програмски активности и мерки за подобрување на условите и на квалитетот на животот на пензионерите и нагласи дека многу инвестиции за планираните и реализираните проекти имаат непосредно позитивно влијание врз стандардот на граѓаните во третата доба. Во тој контекст ги спомна придобивките од проектите во социјалната и здравствената заштита, како што се зголемувањето на пензиите, намалувањето на цената на лековите, бесплатното болничко лекување, бањско-климатската рекреација и други поволности што ги користат пензионерите. Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, истакна дека на обострано задоволство соработката на градот со градскиот сојуз на ЗП е примерна, особено по потпишувањето на меморандумот за меѓусебна соработка од 2009 година. Тој посочи дека градот Скопје како и досега, и натаму ќе се обидува и ќе работи, во рамките на можностите, да им помага на пензионерите од Скопје за да си го разубавуваат времето со дружење и прошетки. И годи-



нава, како и изминатите години, во буџетот на градот има планирано средства за помош на пензионерите, со приоритет за реновирање на рекреативниот центар „Катланово“, но и за културните и спортските дејности на пензионерите. Претседателот на СЗП на градот Скопје, Крсте Ангеловски, во воедното излагање говореше за работата и постигнувањата на Сојузот во минатата година, а како одговор на некои обвинувања од одделни самонаречени партиски лидери за наводното недоволно ангажирање на раководствата на пензионерската организација за подобрување на стандардот на пензионерите, тој со аргументи и конкретни податоци, дури и со споредувања на стандардот на пензионерите со соседните држави и пошироко, ја прикажа реалната состојба во РМ, што од година на година се подобрува. Истото тоа можеше да се согледа и од аналитичкиот приказ на состојбите во извештајот за работата во 2013 година, од кој претседателот Ангеловски презентираше акценти, а дискутантите позитивно се искажаа и во целост го прифатија. Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ја нагласи улогата на градскиот сојуз на ЗП во повеќе области, а особено во остварувањето на соработката со градот Скопје, со кој и

СЗПМ има примерна соработка. Во тој контекст тој ги спомна успешната организација и реализацијата на републичките ревији на песни, музика и игри во Универзална сала во Скопје, и тоа без надомест, а даде и неколку предлози и иницијативи за уште подобро и поорганизирано дејствување на градскиот сојуз во наредниот период. Аргировски, исто така, предложи да се формира комисија за култура, чие конституирање наскоро треба да се изврши. Потоа тој информира за активностите и за успесите на СЗПМ во минатата и оваа година, при што ги соопшти термините за одржување на регионалните ревији на песни, музика и игри и на спортските натпревари, а како поттик за уште поголеми успеси во оваа година ги наведе мотивите за поголема солидарност, за сплотеност и единственост во дејствувањето и за хуман и достоинствен однос на сите припадници на третата животна доба.

Во дискусијата учествуваа: Павле Спасов, Благоје Арсиќ, Рауф Хамиди, Ратка Коколанска, Димитрија Богатиноски, Ефтим Мишовски, Вељан Стојковски и други. На крајот собранието едногласно ја усвои завршната сметка на СЗП на ГС за 2013 година и донесе програма за работа и финансиски план за 2014 година.



Берово го имаа своето прво учество на регионалните пензионерски ревији.

## ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ТРАДИЦИЈАТА

По завршувањето на Регионалната ревија на песни, музика и игри од овој регион, пензионерите го продолжија другарувањето до крајот на денот, разменувајќи искуства од својот активен и семеен пензионерски живот.

- И регионалните и републичката ревија имаат големо значање и се мошне квалитетни. Денеска тоа го покажа и ревијата во Берово. Поради квалитетот, но и поради големото значење што го имаат ревиите на македонската музика и традиција, од страна на Министерството за култура се

## Народни обичаи по различни поводи, песни и ора од различни краевина на регионот и слики од некогашниот општествен живот го збогатија културно-забавниот живот во општината Берово и пошироко

прогласени за настан од национално културно значење за државата. Тоа е заслужено признание, бидејќи ревиите придонесуваат да оживеат многу заборавени песни, ора и обичаи, како што имаше денеска една „заборавена“ песна од Малешевцијата - рече по завршувањето на ревијата претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Во рамките на ревијата во Берово, пензионерите Марга Чучевска и Бранко Дупкарски се претставија со ликовна изложба со мотиви од Малешевцијата, но и со други теми од животот.

Инаку, беровските пензионери се мошне активни и во третата животна доба. Тие ќе им бидат домаќини на своите колеги и на 14 јуни, на 19. Регионални пензионерски спортски натпревари, од кои најдобрите спортисти ќе се натпреваруваат на Републичките пензионерски спортски игри, кои ќе се одржат на 6 септември во Тетово.



## ВИНИЦА

# Успешно организирана „Томина недела“

Во весела атмосфера и со избор на најшареното велигденско јајце, во успешна организација на Здружението на пензионерите во Винаца, деновиве се одржа традиционалната манифестација „Томина недела“.

Учествуваа над 450 пензионери и пензионери од Кочани, Штип, Прилеп, Охрид, Велес, Гази Баба-Скопје, Кавадарци, Крива Паланка, Богданци, Берово, Пехчево, Ѓорче Петров, Радовиш, Злетово и од градот-



домаќин.

Манифестацијата ја отвори м-р Младен Петров, претседател на Здружението на пензионерите на Винаца, кој честитајќи им ги велигденските празници на сите присутни им упати најискрени желби за добро здравје и долг и среќен живот.

Придружувајќи се кон честитките, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, говореше за значењето на традициите и обичаите и се осврна

на постигањата на сојузот и на здруженијата во остварувањето на усвоените програмски задачи, а ги најави и активностите во врска со пензионерските регионални ревији на песни, музика и игри и регионалните спортски натпревари.

За најдобро украсени велигденски јајца со аплауз и пригодни подароци беа наградени пензионерки од Богданци, Охрид и од Крива Паланка.

Г.К.

## Локалната самоуправа

ните ревији на песни, музика и на игри. На оваа иницијатива Кавазовски го запозна гостинот дека музички потенцијал има, но дека засега здружението нема материјални можности.

За време на престојот Драги Аргировски, во придружба на Благој Кавазовски, ја посети општината Демир Капија, каде што имаше средба со градоначалникот Трајче Димитриев. Во разговорот што се водеше притоа гостинот беше запознаен дека локалната самоуправа има воспоставено добра соработка со здружението на пензионерите. Речиси на сите организирани активности на пензионерите во Демир Капија е присутен градоначалникот, а по барање на здружението општината им додели компјутер и други помошни помагала. Градоначалникот Димитриев го запозна гостинот со личната карта на оваа општина и за подготвените проекти, чии благодати ќе ги користат и пензионерите од општината Демир Капија.



ПЕНЗИОНЕРСКИ ДОМ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

## Средба на станарите со министерот Спасов



Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, во придружба на претседателите на СЗПМ, Драги Аргировски, и на СЗПМ на градот Скопје, Крсте Ангеловски, помошник-директорот во ФПИОМ, Трајко Премчески, и раководителот на скопската филијала, Дејан Горѓевски, неодамна го посети пензионерскиот дом „Јане Сандански“ во општината Аеродром во Скопје. На заедничката средба со дел од станарите управникот на домот Вељан Стојковски ги запозна гостите со состојбата во домот, а потоа министерот Спасов ги информира присутните за приоритетите во реализирањето на некои проекти што имаат непосредно позитивно влија-

ние врз подобрувањето на животниот стандард на пензионерите. Министерот Спасов одговараше и на прашања од присутните, при што вети дека во наредниот период, во граница на можностите, ќе се издвојат средства за подобрување на животните услови и во другиот дел во домот.

М.Д.

НОВА КНИГА НА ПОЕТЕСАТА ЉЕРКА ТОТ НАУМОВА

## Немир што немаше име

Цветанка Илиева

Љерка Тот Наумова е пензионерка - писателка, есеистка и преведувачка. Родена е во Дарувар, а живее и твори во Скопје. Завршила Економски факултет и е магистер на економски науки. Членка е на друштвото на писателите на Македонија, на Друштвото на хрватските писатели, а членка е и во уредувачкиот одбор на „Хрватска ријеч“. Долгогодишна членка е и на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, а учествува и во организацијата на „Скопско културно лето“. Има објавено многу книги на македонски и на хрватски јазик. Нејзините песни се преведувани на англиски, италијански, француски, грчки, турски, влашки и други јазици. Љерка Тот Наумова настапувала на повеќе книжевни манифестации во земјата и во странство, меѓу кои се: „Мазара дел Вало“ на Сицилија, Медитеранските средби во Атина, „Струшките вечери на поезијата“, „Поетските средби“ во Решетари и други. Дрбитник е на престижни награди за поезија. Застапена е во неколку антологии. Вградена е и во проектот на Владата на РМ „130 тома на македонската книжевност“ во книгата „Современа македонска поезија“.

Повод за овој напис за Љерка Тот Наумова е нејзиното најново поетско дело „Немир што немаше име“ - на хрватски јазик. Насловот на книгата воедно е наслов и на воведната песна, зад која следуваат три поетски циклуси. Како што ќе напишат и неколкуте познати рецензенти од Хрватска, на прв поглед ова може и да не зачуди. Но секој читател што ќе застане за да се сретне самиот со себе (тоа е онаа средба што често настојуваме да ја одложиме или избегнеме) ќе осознае дека на изглед неважните и безопасни внатрешни немири, на кои никој не е имун, за чувствителните поединци можат да бидат погубни. Секој од нас

е присилен во својот живот да се справува со такви немири како што најдобро знае и умее, негирајќи ги, потиснувајќи ги во себе, маскирајќи ги и најпосле соочувајќи се со нив и прифаќајќи ги на овој или на оној начин.

И другите циклуси се насловени според песните со кои почнуваат. Факт е дека како што минува времето и стануваме постари, а со тоа и поосамени, сè повеќе со мислите се враќаме во детството и младоста, сè посилни се сеќавањата на некогашните драги личности и настани, дури и звукови и мириси... И поетесата емотивно е сè поблиску до својата родна Славонска рамнина, присетувајќи се на деталите од родниот крај, иако е свесна дека сето тоа ќе остане само во сеќавањата, засекогаш закопано во минатото. Во своите поетски талкања, поетесата Наумова е свесна дека несебичното чисто срце, е најдобар лек против внатрешниот немир, против немирот што нема име. И затоа во песната нас-

Во своите поетски талкања, поетесата Наумова е свесна дека несебичното чисто срце е најдобар лек против внатрешниот немир, против немирот што нема име. И затоа во песната насловена „Отворено срце“ вели: „Отвореното срце ја прифаќа играта на детето и птиците“...

ловена „Отворено срце“ вели: „Отвореното срце ја прифаќа играта на детето и птиците“...

Без претензија и можност да ги анализираме сите поетски циклуси издвојуваме уште неколку поетски пораки од нејзиното најново поетско дело „Немир кој нема име“. Во песната „Молкот е тајна“ писателката повикува на свртувањето кон себеси и духовноста, која дава вистинска сила за живот.

Поетесата Тот Наумовска е свесна дека за вистински благословен живот се потребни и молчење, и молитва, и благородност, и добрина, и напор, и самоткажување и жртвување и затоа во почетните стихови на песната насловена „Сесрдна молитва“ порачува: „Колку што вложуваме во животот, толку од него и добиваме“. Притоа секако не мисли на материјалните добра туку на живот проткаен со вистински вредности. Со посебен поетски јазик и зрел поетски израз, поетесата Љерка Тот Наумова ги повикува читателите да ѝ се придружат во благородните настојувања, иако патот до саканата цел не е секојпат ниту рамен ниту едноставен.

Подготвеноста да се мисли и создава нешто што е толку чувствително како поезијата, и тоа на два јазика, може само да се опише како израз на храброст.

СТОЈЧЕ ЈАНКУЛОВСКИ,  
НАЈСТАР АКТИВИСТ ОД ЗП ОВР-СКОПЈЕ

## Пример за енергичност и за мудрост

Севастија  
Цветковска-Сотировска

Доајенот на Здружението на пензионирани работници на ОВР-Скопје, Стојче Јанкуловски, со своите колеги, другари и пријатели неодамна импресивно го прослави 80-от роденден. На овој голем јубилеј на славеникот сите му посакаа многу здравје и долг живот, а за потсетување на настанот, како траен спомен, му подарија шешир, негов неизоставен дел од облеката.

Овој човек со големо срце и душа полна со љубов е роден во далечната 1934 година во селото Ботуше, Македонски Брод, од каде што уште како млад излегол и по успешно завршениот курс за милиционери отишол на служба во ОВР-Ресен. Роденденот беше повод Стојче да ја отвори приказната за себе и кога го прими шеширот со особена важност почна да раскажува. Всушност, подарокот го посетил на униформата што ја носел, поточно на далечната 1957 година, кога бил воведен камгарни униформи.

Како успешен милиционер неколку години работел во Ресен, а по потреба на службата со положен приемен испит во 1963-1964 година бил упатен на стручно усовршување во Белград. Тоа му овозможило да мине низ неколку значајни должности: заменик-командир и командир на СМ „Стење“, а потоа и помошник-командир во Републичката станица на милиција, директно подредена на РСВР на РМ, каде што останал до пензионирањето. Потоа Стојче веднаш се активирал во здружението, а како доказ за пензионерскиот стаж му служи членската книшка, која емотивно ја чува, а нам ни ја покажа колку да видиме дека навистина датира од првиот ден на неговото пензионирање во 1987 година.

Како еден од поактивните пензионери, Стојче поминал неколку должности во Здружението на пензионерите ОВР на РМ, а моментно е член на извршниот одбор и член на Комисијата за правни и статутарни прашања. Неговата енергичност и стручност, неговата трудољубивост и мудрост, умешност и принципиелност, му овозможуваат навремено, брзо и одговорно да ги извршува задачите. Всушност, тоа ја прави неговата посебност во ангирањето и во успесите што ги постигнува во здружението.

Со подем на убавината кон животот и семејството, по пензионирањето се фокусира, како што вели, на еден нов живот. Отсекогаш неговото срце чукало за родното Ботуше и затоа секој слободен миг заминувал таму, каде што иницирал и придонел да се изгради водовод со помош на Фондот за неразвиени подрачја, а последниве



Го стави шеширот на глава, неговиот заштитен знак, и со посебно чувство проговори: „Кој ќе го чита сето ова, драга моја, кога јас сум последниот Мохиканец од мојата генерација...“

години е постојано активен и сака да помогне неговото Ботуше до 2015 година да добие и асфалтен пат.

Инаку, Стојче е максимално посветен на работата во здружението и со задоволство ги прифаќа задачите и помага во решавањето на проблемите. Тој е посебно благодарен и исполнет што е почитуван од членовите со кои соработува, а за успехот во работењето вели дека се темели на спојот меѓу мудроста, искуството и младоста. Во животот и во работата тој се држи до своите долгогодишни принципи и затоа успешно им одолева на годините.

- Пензионирањето е природен процес и потоа треба да се впрегне сила за понатаму да се продолжи активно и да не се дозволи да надвлее разочарувањата. Треба секогаш да се биде во движење, да се биде опкружен со позитивни луѓе и да се создава секогаш нешто ново и ново - вели Стојче.

Тој има и свое хоби, своја посебна љубов кон фотографирањето. Најуспешните семејни фотографии и оние направени во природата ги чува во својата домашна архива, носталгично присетувајќи се на убавите моменти во животот што ги поминал заедно со својата верна другарка Злата.

Попладневното сонце веќе беше на заоѓање, а со Стојче уште не можевме да го довршиме разговорот. Сепак, тој стана, го стави шеширот на глава, неговиот заштитен знак, и со посебно чувство проговори: „Кој ќе го чита сето ова, драга моја, кога јас сум последниот Мохиканец од мојата генерација...“